

ОСМА НАУЧНА СРЕДБА

ПО ПОВОД ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК  
НА НАЦИОНАЛНАТА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА  
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ  
ОДРЖАНА НА 7. 12. 2015

Тема:

**СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ  
- ЛЕГАТ И ФАСЦИНАЦИЈА**

*Издавач:*  
Национална и универзитетска библиотека  
„Св. Климент Охридски“ - Скопје

*За издавачот:*  
д-р Иван К. Заров, директор

*Организациски одбор:*  
Соња Џоневска  
Милот Линдро  
Магдица Шамбевска

*Редактор и модератор на научната средба:*  
проф. д-р Анета Серафимова

*Лекција:*  
Магдица Шамбевска

*На насловната страница:*  
Детали од Врутокото четвороевангелие, Евангелие по Јован

*Ликовно-графичко уредување и печат:*  
БороГрафика - Скопје

Тираж: 300

**Дејан БОРИСОВ**

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“  
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

## **СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ НАСПРОТИ СОВРЕМЕНИТЕ СУПЕРХЕРОИ**

**Апстракт:** Целта на овој текст е да укаже на негативното влијание кое го имаат современите суперхериои врз личноста на децата и возрасните, наспроти ликот и делото на свети Климент Охридски како пример за здрава и општествено полезна личност.

**Клучни зборови:** *херои, суперхериои, свештиштет, загадна цивилизација, македонско ойтиштество, традиции, воспитување, образование, браќење на личност, светии Методиј и Кирил, свети Климент Охридски, култ на светиштет, македонска култура и традиција, карневали.*

### **Народни херои**

**С**екој народ и секоја држава има личности кои со својот живот и со своите дела оставиле белег во историјата и развојот на тој народ или држава. Овие личности се нарекуваат хери и тие се примерот кој им се посочува на генерациите што следат. Примерот се припи од нивниот доблестен карактер, високоморалните дела и самопожртвувања.

Појавувањето на хероите е историски факт, а ширењето на приказни, митови и легенди за овие луѓе се чини е насушна потреба на луѓето. Нам најблизок пример за создавање на херој преку народното предание е кралот Марко од Прилеп кој, според народните преданија, имал натчовечка сила, можел да испие буре вино, да победи во секоја борба, да стигне од едно на друго место побрзо од кој било друг благодарение на неговиот неверојатен коњ итн.; како и цела плејада

македонски револуционери и учители кои го посветиле својот живот на идеалот за подобро утре.

## Современи херои

Наративот за современите херои со кои денес се сретнуваме не е лимитиран на хиперболизација на нивните човечки способности туку на нивните натчовечки и нечовечки способности именувани како *супер* или *ултрапа* способности. Оттука, повеќе не зборуваме за херои чиј пример може да се следи туку за суперхери и тие повеќе не се реални личности, не се повеќе примерот кој може и треба да се следи туку ликови - креатури за забава на масите. Моќта на овие суперхери доаѓа од силите и моќите со кои располагаат, а истите ги имаат бидејќи се: митски суштества, паднати ангели, синови на Сатаната, вампири и полувармири, самовили, врколаци, волшебници, вонземјани, мутанти, производи на неуспешен лабораториски експеримент или лабораториска несреќа... Тие се сè само не личности.

## Влијанието на суперхероите врз општеството

Од каде потребата хероите да станат суперхери, луѓето да станат нелуѓе? Човекот стана технолошки толку напреден што смета дека повеќе нема потреба од врвен авторитет, нема потреба од Бог туку тој е доволен самиот на себе. Потребата за нешто над човекот е дел од човековата природа, оттаму си измисливме суперхери. Народните херои се чини дека повеќе не ја задоволуваат нашата фантазија.

Хероите од народното предание полека исчезнуваат од вниманието на пошироката јавност, а суперхероите од маргините на општеството и страниците на стриповите полека преку новите медиуми: мобилни телефони, таблети, фаблети, компјутери и телевизори нè следат по цел ден, постојано и насекаде. Создавањето на материјал за овие медиуми во форма на филмови, цртани филмови, компјутерски анимации, игри и слично е во согласност со човековата фантазија, која од секогаш на сличен начин произведувала богови, полубогови, митски и легендарни ликови и суштества. Она

што загрижува е нивната сè поголема прифатливост од страна на општеството како нешто нормално и секојдневно, а не само како еден вид забава, притоа без да се размисли и да се согледаат долгорочните последици врз консументите на ваквите материјали и менувањето на општоприфатливите норми за достоен начин на однесување. Со самото ова не се согледуваат последиците врз оформувањето на карактерите на најмладата популација, врз создавањето на личноста. Токму децата и младината се најголемите консументи на овие материјали.

Нашето општество, за жал, воопшто не презема мерки да ги заштити децата туку напротив им ги наметнува овие дегенеративни работи како нешто нормално, како игра и забава уште во градинките. Како пример ќе го посочам празнувањето на празникот на Римокатоличката црква: *Празникот на сите светици* или *Празник на мртвите* познат како Халовин (Halloween), но во целосно поинаков контекст од црковниот. Овој празник во целост е изобличен и наместо да се празнува споменот на црковните светители и маченици се форсираат маски кои немаат ништо со христијанството. Тој е толку изобличен што повеќе никој не си ни спомнува дека се работи за црковен празник. Сево ова благодарение на потрошувачкото општество во кое живееме и изместените вредности. Ќе ги споменам и локалните дегенеративни празнувања: *Вевчанскиот карневал* кој се одржува на 13 и 14 јануари, а иронично се посветува и нарекува: *Свети Васиља* - во чест на свети Василиј Велики; *Прилепскиот карневал* кој секоја година се одржува на *Прочка*, ден пред почеток на црковните пости; *Струмичкиот карневал* оди чекор понатаму од Прилепскиот, тој се одржува за време на првата седмица од строгиот пост; *Првоајрскиот карневал* - ново празнување за поголема економска потрошувачка; *Нова Година* државен празник туѓ на православните народи. Целта на овој државен празник е потрошувачка манија пред прославувањето на Божиќ. Потврда за ова е и барањето да се смени црковниот календар само за да може и оние што го празнуваат Божиќ според црковните правила, заместо в црква да одат во *shopping*.

За време на овие празнувања децата и возрасните најчесто се маскираат во некое чудовиште или во некој од нивните омилени суперхерои.

Возрасните полека воспитанието на своите деца ѝ го препуштаат на технологијата, а и самите сè помалку говорат меѓу

себе. Игрите од дворовите, улицата и парковите се префрлија пред екраните. Децата сè уште играат фудбал, кошарка и други игри, но без да ја допрат топката, без да претрчаат ниту еден метар, без да ги озеленат панталоните, а при тоа даваат десетици голови, копеви, поени... Другарчињата седат и *си играат* без личен контакт меѓу себе. Џртаните (анимирани) филмови кои во минатото беа резервирали за најмладата популација во општеството денес како целна група го имаат целото општество. Во нив најчесто не може да се препознае главниот лик на кој род му припаѓа и што е тој, но затоа истро е осмислено гледачот да може преку емоциите и дијалозите да се идентификува со него и со неговите мотивации. Делата на овој лик се претставуваат како дела кои треба да донесат добро, но сепак патот до тоа добро честопати е недобар, ненормален и до не толку одамна општествено неприфатлив. Тој е исполнет со повредување на другите, со измами, крв, масакрирање и убивање на останатите ликови: позитивни и негативни.

Доблестите на народниот херој во општествената перцепција за добро и правилно полека, но сигурно се заменуваат со делата и однесувањето на суперхероите. Часови поминати со овие ликови кои, често пати не може ниту да се идентификуваат што се, влијаат врз сите нас. Немајќи друг пример за идентификација, немајќи друг прототип, личноста полека се идентификува со она што ѝ е познато и прифатливо како позитивно, со новиот главен јунак: суперхеројот. Тој не бара ништо за возврат, а секогаш е подготвен да го спаси сиот човечки род.

Под влијание на ваквата медиумска кампања совесните родители се соочуваат со сериозни проблеми и прашања: како да му објаснат на своето дете од претшколска, но и од школска возраст дека не треба да учествува на дегенеративни настани како на пример претходно посочените карневали и државни празници? Доколку не му дозволат да се обезличи преправајќи се во нешто, истото веднаш ќе биде бележано и цел на *йтисмев* од страна на неговите врсници; како самите родители да се заштитат себеси од осудата на „современите и *in and cool*“ родители кои ги маскираат своите деца, а не ретко и себеси, без при тоа да размислат за последиците од ваквото однесување. Надминувањето на овие проблеми и прашања зависи од утврденоста на родителите да го заштитат своето дете од сите опасности: физички и психички. Но, заштитата, воспитувањето и образувањето на децата,

но и на возрасните личности не е должност само на родителите туку и на општеството како целина. Единката и семејството не се одделени од општеството туку се негов темел. Совесните родители дома може да им објаснат на своите деца што се тоа измислени ликови и да го ограничат пристапот до нив, но надвор од домот, во градинките, во училиштата и на игралиштата се сретнуваат со врсници чии родители не успеале во целост да им ја објаснат реалноста на своите деца или воопшто ниту се обиделе да им ја објаснат. Вториве најчесто сметаат дека нивните деца сè уште се мали да ја разберат разликата меѓу реалноста и фантазијата или, пак, воспитната родителска должност очекуваат наместо нив да ја изврши општеството преку соодветните воспитно-образовни институции. Имајќи ја предвид симбиозата на општеството и неговите воспитни институции (државата/општеството ги образува граѓаните според сопствените потреби) се паогаме пред чудна дилема: од една страна постојано се посочува фактот дека е семејството темел на секое општество и дека полека се губат моралните и позитивните традиционални критериуми, а од друга страна дозволуваме погрешно системско и систематско градење на личноста.

Се чини забораваме дека денешните општествени одлуки и решенија не се за сегашноста туку се за иднината. Ние преку воспитувањето на нашите деца не го градиме и не придонесуваме за денешното општество туку за општеството во коешто ќе живеат тие, а истовремено ги поставуваме и темелите како тие ќе ги воспитуваат нивните деца. Всушност преку воспитувањето на нашите деца ние ја градиме нивната иднина.

### Кон Запад

Секое општество низ својот развој минува низ одредени општествени, политички, социјални, религиозни промени кои некогаш имаат позитивен, а некогаш негативен ефект врз истото. Но, пред сите овие промени кај поголем дел од општествата најпрво се појавува потребата за осознавање на самото општество кое е и што е, а ова се постигнува преку просветата на населението, преку негово духовно будење и издигнување. Како последица од просветата и духовниот раст се појавува тенденцијата за сопствена еманципација

и самостојност што, пак, води кон тенденцијата за создавање на сопствена народноносна држава.

*Западната цивилизација*<sup>1</sup> е втемелена и изградена на христијанските норми и начела. Основите на таканаречените човекови права и слободи всушност се темелат на основните принципи на христијанството. На ова уште во 1980 потсети и папата Јован Павле II во своето *Апостолско писмо* (Lettera Apostolica sui santi Cirillo e Metodio, 31 декември 1980), при тоа повикувајќи се на епикликата *Grande Misericordia* од 30 септември 1880 на папата Леон XIII<sup>2</sup>. Главната тема на овие два папски документи е христијанската традиција на словенските народи како неделив дел од нивната посебност и нивната култура.

Овој факт денес свесно не се потенцира, туку се избегнува и се истиснува во втор план и како основа на нашата современа цивилизација се форсираат од луѓето измислени правила, конвенции и документи со кои се регулираат меѓучовечките односи. Сево ова има за цел да се минимизира влијанието на христијанството во создавањето на она што денес се нарекува европска култура и демократија. Последново се прави преку потенцирање на одредени „човекови права и слободи“ кои се спротивни на христијанското учење.

Република Македонија географски е дел од таканаречената *западна цивилизација*, но како дел од Балканот и југословенската федерација таа не беше дел од *современиот напредок и развој* на западната цивилизација. Ова го сметам за една од позитивните

<sup>1</sup> Каде почнува, а каде завршува Западот? До 330 година *запад* е сето она што е западно од градот Рим, но по 330 година и создавањето на Константинопол *запад* е сето она што е западно од Константинопол. Денес *учениците* луѓе од Запад често пати сакајќи да го омаловажат и да го дистанцираат балканското население од традициите на западната култура и цивилизација Балканот го нарекуваат: *бурса*, алутирајќи на востанијата на балканските народи против Турската Империја и меѓусебните војни од XX век, а забораваат дека уште во IX век Карло Велики ја узурпира римската круна. Западот себеси се идентификува со традициите и поредокот на Римската Империја, а Балканот го идентификува со Византиската Империја што уште на самиот старт е контрадикторно, бидејќи римската култура е византиска култура и таа влијаела и е дел од културата и традицијата на балканските народи многу посилно и многу подолго отколку на кој било од западните народи. За да се оправда узурпацијата на традициите и наследството на Римската Империја западните научници ја измислија *Византиска*, држава која никогаш не постоела во историјата.

<sup>2</sup> Leonis XIII, *Acta*, Vol. II, 125-137.

работи од државната и од социјалната историја на Македонија. Зошто го велам ова, бидејќи на тој начин македонското општество успеа подолго да ги сочува и задржи традиционалните вредности и да не подлегне на културната дегенерација која се случува на Запад под влијание на конзумизмот и поставувањето на парите како мерка за успех во животот.

За жал, од осамостојувањето на Република Македонија овој *западен развој и најредок* почна да има сè поголемо влијание врз секојдневието на македонското општество, при што, истото почна да ги менува, а па повидок е и губење на основните одлики на македонското семејство како основа на македонското општество.

Македонското општество историски и културно стои меѓу Истокот и Западот. Оваа положба низ историјата му овозможила постојано да се менува, при тоа преку народната мудрост и семејните традиции внимателно одбирајќи од кого, што и како ќе прифати. За жал, последниве три децении, под постојаниот налет на технолошките медиуми кои нудат: сè за секого и лесен пристап до секоја тема од интерес, традиционалниот семеен систем на градење на личноста почнува да попушта. Македонската држава преку своите институции помага македонската традиција, култура и семејни вредности да се трансформираат во западни, кои не ни се непознати, но такви какви што се, се туѓи за нас. Парите и материјалниот имот се центарот на западната цивилизација, а на македонското општество - семејството.

### **Свети Климент Охридски - македонски херој**

Македонската историја има свои хери, некои пославни, некои не толку. Свети Климент Охридски според моето мислење припаѓа на вторава група. Зошто сметам дека е така? Македонското општество, заедно со останатите словенски општества, своето духовно издигнување го должи на делото на светите браќа Методиј и Кирил. Во Македонија овие двајца црковни служители се чествуваат секоја година, се чествува и свети Климент Охридски, но акцентот е на светите браќа. Без намера да ги унижам придобивките од нивното дело кои се неверојатни и историски, и културно и политички, сепак се сесловенски, општи за сите словенски народи. Свети Климент

Охридски, од друга страна е локален, наш и всушност „светиклиментовата дејност на културно-просветното поле меѓу Македонските Словени, претставува нивно духовно будење и подготвување за понатамошни поголеми општествени промени. Богомилството како социјално движење, претставува продолжување на Климентовата дејност, а со својата борба за единаквост меѓу луѓето и повикувањето на бунт и борба против господарите, претставува вовед и подготвка за востанието на комитопулите“<sup>3</sup>. Оттука сметам дека доколку македонското општество во целост сака да ја сочува неговата уникатност треба да се потсети на неговите херои од кои свети Климент Охридски е првиот.

Се чини дека полека, но намерно се потиснува фактот дека македонската култура и традиција се темелат на христијанската традиција и дека локалното свештенство отсекогаш имало активна и позитивна улога низ македонската историја. Кога се зборува за свети Методиј и свети Кирил и за свети Климент Охридски секогаш се потенцираат само нивните просветни достигнувања, при тоа намерно намалувајќи го фактот дека свети Методиј бил архиепископ на Сирмиум<sup>4</sup>, а свети Кирил великосхимен монах и на сите свои мисии покрај дипломатските задолженија секогаш вршеле мисионерска дејност. Постојано во пофалбите забораваме да спомнеме дека нивната световна слава се должи на нивната вера во Бога и нивната истрајност во мисионерската дејност.

Што се однесува до свети Климент Охридски состојбата е иста. Тој е епископ во Македонија и работи на христијанизација на македонското население.

Доколку застанеме овде се чини дека свети Климент Охридски е само христијански светител и не може да се смести во категоријата на македонски херој, но не е така. Во македонската историја епитетот „свет“ честопати е еднаков со епитетот „херој“. Како пример за ова ќе ги посочиме новомачениците: света Злата Мегленска и свети Ѓорѓи Кратовски. Големината на овие новомаченици од турскиот период на македонската историја не е само во нивната убеденост во Христа како Спасител и давањето на својот живот како потврда за ова убедување, за народот тие се и народни херои кои покажале пример за непокор кон поробувачот, дале пример дека за позитивните идеали,

<sup>3</sup> БЕЛЧОВСКИ Јован, *Охридската архиепископија од основањето до њадањето на Македонија под турска власт*, Скопје 1997, 463, заб. 164.

<sup>4</sup> Денес Сремска Митровица, Република Србија.

за зачувување на македонската традиција и култура и давањето на сопствениот живот е цена која е прифатлива да се плати.

Свети Климент својот епитет „свет“ го добил од народот, а не од Црквата како институција. Тој починал во 916 година<sup>5</sup>, а според сведоштвото на еден запис од Зографскиот манастир на Атон од XI век, веќе во 919 година народот го славел како светител<sup>6</sup>. Според македонскиот дигитален толковен речник: *светец*, е: а) човек прогласен од Црквата за свет; б) човек без грешки, без мана<sup>7</sup>. Енциклопедијата *Британика* во својата дефиниција за поимот: *свет*, меѓу останатото, вели: „Важноста на светата личност се базира на вистински или можни дела и квалитети кои биле видливи за време на нивниот живот и продолжиле да вршат влијание и по нивната смрт“<sup>8</sup>.

Жivotот и делата на свети Климент Охридски биле и останале пример кој генерациите треба и можат да ги следат. Тој е просветителот на Македонците. Додека низ бугарската држава се користеше кирилицата на Константин Презвитер (Брегалнички), свети Климент во своето училиште<sup>9</sup> во Охридја предаваше глаголицата на свети Методиј и свети Кирил<sup>10</sup>. Во рок од седум години во неговото училиште се описмениле 3.500 ученици, бројка која и денес се чини недостижна. Во неговото житие напишано од охридскиот архиепископ Теофилакт, стои: „Ние никогаш не го видовме безработен туку тој ги учеше децата на разни начини - на едни им ги покажуваше формите на буквите, на други им ја објаснуваше смислата на напишаното, а на третите им ги водеше рацете за да пишуваат“<sup>11</sup>. Учител за пример кој

<sup>5</sup> СТОЈЧЕВСКА-АНТИЌ Вера, *Средновековен збороўліт*, Скопје 1996, 108.

<sup>6</sup> МИТРЕВСКИ прот. Трајан, „Свети Климент - светител и чудотворец“, во *Свети Климент Охридски 916-1966*, Скопје 1966, 51; ГРОЗДАНОВ Цветан, *Портарейи на светитеците од Македонија од IX-XVIII век*, Скопје 1983, 40; СТОЈЧЕВСКА-АНТИЌ Вера, *Македонска средновековна книжевнос*, Скопје 1997, 131.

<sup>7</sup> <https://makedonski.info/search/светец> (27.10.2015).

<sup>8</sup> <http://www.britannica.com/topic/saint> (27.10.2015).

<sup>9</sup> ГРОЗДАНОСКИ протоѓакон д-р Ратомир, *Библијата во делата на свети Климент Охридски*, Скопје 2001, 48-54.

<sup>10</sup> ПОЛЕНКОВИЌ Харалампије, *Твориците на словенската писменос*, Скопје 1985, 164, 166; РИСТОВСКИ Блаже, „Кон прашањето за причините за враќањето на Климент Охридски од бугарската престолнина во Македонија“, во *Климент Охридски и улогата на Охридската книжевна школа во развијокот на словенската просвета*, МАНУ, Скопје 1989, 348-349; ВЕЛЕВ Илија, *Кирилометодиевската традиција и концепцијата*, Скопје 1997, 25.

<sup>11</sup> ПОЛЕНКОВИЌ Харалампије, *Твориците на словенската*, 167

се приспособувал на потребите на ученикот, а не тие да се приспособуваат на неговите методи на поучување.

Свети Климент не само што ги учел своите ученици да пишуваат и да читаат, туку тој и творел: преведувал литература од грчки на словенски јазик, пишувал и авторски дела<sup>12</sup> на „локалниот бугарски јазик“<sup>13</sup>. Своите ученици ги учел и да пеат, а самиот дури и компонирал црковни песни<sup>14</sup>. Сево ова придонело при Климентовото училиште да се создаде *библиотека* која според Антољак е првата словенска библиотека<sup>15</sup>.

Тој бил толку добар учител што дури и охридскиот архиепископ Теофилакт, кој бил Грк и во своите дела со многу лоши зборови ја опишува својата паства, сведочи дека свети Климент успеал до толку да ги издигне своите ученици што во ништо не заостанувале зад останатото свештенство<sup>16</sup>. Големината на овој подвиг станува јасна кога ќе се согледа дека „останатото свештенство“ кое го спомнува архиепископот се свештеници образувани во училиштата на Источното Римско Царство чиј образован систем имал вековна традиција. За силата на култот на свети Климент Охридски на преодот од XI во XII век сведочи повторно охридскиот архиепископ Теофилакт. Имено скоро во сите свои дела архиепископот својата словенска паства ја отсликува како неука, праста како добиток, нецивилизирана, паганска, едноставно ја опишува со погрдни зборови, а за свети Климент напишал дури цело житие<sup>17</sup>. Токму според тоа житие свети Климент потекнува од тој народ што Теофилакт го унижува. Едноставно, она што свети Климент го оставил како наследство за идните генерации не можело да биде игнорирано.

Но, тој својата учителска дејност не ја лимитирал само на училишните клупи, туку и надвор од нив и во области кои воопшто не биле во домен на неговата црковно-мисионерска служба. Свети Климент се обидел да го подобри и квалитетот на животот на својата

<sup>12</sup> . БЕЛЧОВСКИ Јован, *Охридската архиепископија од основањето*, 43.

<sup>13</sup> ПОЛЕНАКОВИЋ Харалампије, *Творчестве на словенской*, 174.

<sup>14</sup> ПОЛЕНАКОВИЋ Харалампије, *Творчестве на словенской*, 169.

<sup>15</sup> ANTOLJAK S., „Македонија и IX столеќи“; 1100 години од смртта на Кирил Солунски, Книга I, Скопје 1970, 23-24; БЕЛЧОВСКИ Јован, *Охридската архиепископија од основањето*, 43

<sup>16</sup> . ПОЛЕНАКОВИЋ Харалампије, *Творчестве на словенской*, 169-170.

<sup>17</sup> Двете житија за свети Климент Охридски се напишани од охридски архиепископи родум Грци: *Ойширното житије* го напишал Теофилакт во XI век, а второто: *Крайкото житије* го составил Хоматијан во XIII век.

паства, прво помагајќи ја материјално<sup>18</sup>, а потоа, според народната поговорка: *Ако на човек му дадеш риба ќе ѝ најадеш, но ако ѝ научиш да лови ќе ѳо на храниш за цел животот*, тој се обидел да го издигне квалитетот на животот на населението и да го поучува во скоро сите сегменти од животот. Сето тоа го правел со личен пример. Увидувајќи дека овашките низ неговата епархија даваат род со слаб квалитет и квантитативно недоволен, од Источното Римско Царство донел поплодносни и благородни дрвја и ги раширил низ целата епархија<sup>19</sup>. Во Климентовото училиште покрај пишувањето и пеењето се изучувало и богословие, филозофија, живопис, иконопис, архитектура (градителство), агрикултура<sup>20</sup>.

Кога увидел дека староста го стигнала и силата полека го напушта, а има достојни лица да го наследат, тој самиот побарал да биде ослободен од епископската катедра, но ова не му било дозволено<sup>21</sup>. Оваа одлика на реално согледување на сопствените сили и способности и откажување од власт и висока функција е реткост, и тогаш, а денес уште повеќе.

Неговиот труд кој бил деноноќен и неговите доблести кои го краселе неговиот карактер направиле тој да биде почитуван од населението и уште додека бил жив да го именуваат како свет човек, да го имаат за пример и да му одаваат почит. Колку бил почитуван укажува и фактот што ни по неговата смрт не му било дозволено да почива во мир туку коските му биле пренесувани од едно на друго место, а главата дури и украдена од страна на монасите од манастирот „Свети Јован Продром“ во близина на Бер. Култот на свети Климент низ вековите се раширил низ целиот Балкански Полуостров, но и пошироко.

Во периодот на преродбата на македонскиот народ, придонесот на неговиот лик и дело дошле до уште поголем израз. Уште во првата половина од XVIII век Христофор Жефаровиќ го потенцира свети Климент во својата *Схематографија*; во XIX век браќата Миладинови ги имаат и *Просирранојто и Крайкото житије на свети Климент*, а Димитрија Миладинов заедно со рускиот славист Виктор И. Григорович дури се обидувале и да ја лоцираат *Главница* - едно од местата каде престојувал свети Климент. Димитрија Миладинов

<sup>18</sup> ПОЛЕНАКОВИЌ Харалампие, *Творције на словенската*, 170.

<sup>19</sup> ПОЛЕНАКОВИЌ Харалампие, *Творције на словенската*, 170.

<sup>20</sup> ГРОЗДАНОСКИ протоѓакон д-р Ратомир, *Библијата во дела*, 49.

<sup>21</sup> ПОЛЕНАКОВИЌ Харалампие, *Творције на словенската*, 171-172.

барал од Григорович помош да се врати главата на светителот во Охрид, но без успех.

Поетот Рајко Жинзифов тагува за свети Климент во неговата песна за градот Охрид, а го обработува неговиот живот во своето дело *Судбинаꙗ на бѫдарскаꙗ црква* (Москва, 1870)<sup>22</sup>. Григор Прличев го посочува свети Климент како заштитник на градот Охрид и на охриѓани, а Кузман Шапкарев укажува дека во охридско по Бога и Богородица, свети Климент е најспоменуваниот светител<sup>23</sup>.

Во XX век кога се обновува Охридската архиепископија како Македонска православна црква нејзиното официјално име е „*Свейи Климентиова Охридска Архиейскойија*“, а неговото име го носи и соборниот храм во Скопје. Историски е јасно дека свети Климент Охридски живеел и починал пред воопшто да се создаде Охридската архиепископија, но сепак во *Сѣйсокойи на охридскіиѣ архиейскойи* стои и името на свети Климент<sup>24</sup>. А како и нема да стои: тој ги утврдува темелите на развојот на словенскиот писан јазик, на словенската црковна организација, на народната самостојност од влијанието на латините, Римјаните и Бугарите, искоренувањето на паганството - сево ова во неговата епархија, во неговата Македонија<sup>25</sup>. Само ова е доволно овој човек да биде земен како прототип за личноста која треба да ја образуваат и воспитуваат институциите во македонското општество.

Свети Климент Охридски е историски реален човек. Сметам дека во македонското општество ова е личноста која треба да биде посочена како образец кон кој греба да се стремиме. Тој е личност која со својот личен труд, предаденост на трудолубието, самопожртвуваност и љубов кон другиот, без при тоа да се споменат неговите чуда, ги штиклира сите коцки потребни да се нарече прототип за градење на граѓаните на македонското општество.

Поради сево ова сметам дека тој е првиот вистински македонски херој.

<sup>22</sup> ПОЛЕНАКОВИЌ Харалампие, *Творциꙗ на словенскайа*, 219.

<sup>23</sup> ПОЛЕНАКОВИЌ Харалампие, *Творциꙗ на словенскайа*, 220-222.

<sup>24</sup> БЕЛЧОВСКИ Јован, *Охридскайа архиейскойија од основањето*, 75.

<sup>25</sup> СТОЛЧЕВСКА-АНТИЌ Вера, *Македонска средновековна книжевносиг*, 133

## Литература:

- ANTOLJAK Stjepan, 1970: „Makedonija u IX stoljeću“, *1100 години од смрћи на Кирил Солунски*, Књига I, Скопје.
- БЕЛЧОВСКИ Јован, 1997: *Охридската архијископија од основањето до њаѓањето на Македонија јод турска власт*, Скопје: Современост.
- ВЕЛЕВ Илија, 1997: *Кириломеѓодисевската прадиција и континуитет*, Скопје: ИМЛ и Култура.
- ГРОЗДАНОВ Цветан, 1983: *Портрети на светители од Македонија од IX-XVIII век*, Скопје: РЗСК.
- ГРОЗДАНОСКИ протојакон д-р Ратомир, 2001: *Библијата во делата на свети Климент Охридски*, Скопје: Менора.
- LEONIS XIII, *Pontificis Maximi Acta*, Volume 2, Rome, Ex Typographia Vaticana 1882.
- МИТРЕВСКИ прот. Трајан, 1966: „Свети Климент - светител и чудотворец“, во: *Свети Климент Охридски 916-1966*, Скопје: Светлост.
- ПОЛЕНАКОВИЌ Харалампие, 1985: *Творциите на словенската писменост*, Скопје: Мисла.
- РИСТОВСКИ Блаже, 1989: „Кон прашањето за причините за враќањето на Климент Охридски од бугарската престолнина во Македонија“, во *Климент Охридски и улогата на Охридската книжевна школа во развојотокот на словенската просвета*, Скопје: МАНУ.
- СТОЈЧЕВСКА-АНТИЌ Вера, 1996: *Средновековен збороље*, Скопје: Табернакул.
- СТОЈЧЕВСКА-АНТИЌ Вера, 1997: *Македонска средновековна книжевност*, Скопје: ИМЛ и Детска радост.

<https://makedonski.info/search/светец> (достапно: 27.10.2015).

<http://www.britannica.com/topic/saint> (достапно: 27.10.2015).

Dejan BORISOV

## SAN CLEMENTE DI OCRTIDA RISPETTO A SUPEREROI MODERNI

(*Sommario*)

Ogni società ne ha i suoi eroi le cui opere e personalità diventano un punto di riferimento per le generazioni future. I veri eroi erano veri personaggi storici. Oggi, nella società moderna, grazie agli sviluppi tecnologici appaiono alcuni nuovi eroi che non sono più le persone. Questi nuovi eroi oggi si chiamano: supereroi. Questi ne sono creazione di intelletto di qualcuno e non possono esercitare le funzione di esempio che di essere il soggetto di divertimento.

La nostra società invece dei valori macedoni tradizionali e la tradizione cristiana, comincia ad accettare il comportamento dei supereroi e a sollevare le sue generazioni dei giovani ad alcuni nuovi valori recentemente socialmente inaccettabili.

San Clemente di Ocrida con la sua vita e le sue opere, personalmente e con l'esempio ha mostrato come dovrebbe essere il vero eroe nazionale. E 'un modello di persona sana e socialmente utile.

Parole chiave: eroi, supereroi, santo, la civiltà occidentale, la società macedone, tradizioni, educazione, istruzione, costruzione di una personalità, San Cirillo e Metodio, San Clemente di Ocrida, il culto del santo, della cultura macedone e la tradizione, carnevali.

**Parole chiave:** eroi, supereroi, santo, la civiltà occidentale, la società macedone, tradizioni, educazione, istruzione, costruzione di una personalità, San Cirillo e Metodio, San Clemente di Ocrida, il culto del santo, della cultura macedone e la tradizione, carnevali.